



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

УП1 Бр. 14-1565

22-08-2018 година

СКОПЈЕ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
СКОПЈЕ

Примено: 24-08-2018			
Орг. Едини.	Број:	Прилог:	Вредност:
08	1151/16		

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08 167/10 и 51/11), а во врска со член 145 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18). Министерството за образование и наука донесе

РЕШЕНИЕ

за почеток со работа на студиската програма од втор циклус едногодишни студии по Европски студии по интеграција на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

1. Со ова решение се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на студиската програма од втор циклус едногодишни студии по Европски студии по интеграција на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Образложение

Филозофскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се обрати со барање бр. 14-1565 од 11.07.2018 година до Министерството за образование и наука, под наш УП1 бр. 14-1565 од 12.07.2018 година, за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на студиската програма од втор циклус едногодишни студии по Европски студии по интеграција на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, единица во состав, по добиеното Решение за акредитација бр. 109-219/2 од 25.06.2018 година од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Министерството за образование и наука, со Решение УП1 бр. 14-1565 од 20.07.2018 година формира Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на студиската програма од втор циклус студии наведена во точка 1 на ова решение.

Комисијата на ден 24.07.2018 година, изврши увид и изготви Извештај УП1 бр. 14-1565 од 27.07.2018 година, каде е наведено дека за студиската програма од втор циклус едногодишни студии по Европски студии по интеграција на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, се исполнети условите согласно одредбите утврдени со Законот за високото образование и Уредбата за критериуми и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11).

Имајќи го во предвид изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение, може да се заведе управен спор, со донесување на тужба до Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.



Советник: Биљана Зафировска
Секретар: Снежана Лузевска
Својатил: Dr. Agim Rushiti